



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Уторак, 10 јули 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 48

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата, за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.— — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

436.

По предложение на Министерот за правосудство на Демократска федеративна Југославија, а на основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно представително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА СОРТИТЕ НА КАЗНИТЕ

Член 1

Казните кои ќе ги изречујат граѓанските и војните судови се:

- 1) парична казна;
- 2) присилна работа без лишување на слободата;
- 3) истерување од местото на живеење;
- 4) губење политичките и поедините граѓански права;
- 5) губење правото на јавна служба;
- 6) забранување работењето со определена делатност и занает;
- 7) губење или снизување чинот или звањето;
- 8) лишување на слободата;
- 9) конфискација на имотот;
- 10) лишување на слободата со присилна работа;
- 11) губење држављанството; и
- 12) смртна казна.

Член 2

Сите казни споменати во членот 1 можат да се изречујат како главни казни, а зимање политичките и поедините граѓански права, губење држављанството, губење правото на јавна служба, забранување работењето со определена делатност или занает, конфискација на имотот и паричната казна, можат да се изречујат и како споредни казни, и тоа било една или повеќе од тија казни заедно.

Член 3

Смртната казна се извршује со стрелање или обесување.

Член 4

1) Паричната казна не може да биде помала од педесет динари. Во случај на ненаплативост на паричната казна истата може да се смени само со казна на присилна работа без лишување на слободата, сметајќи еден ден на присилната работа за 50 динари.

2) Присилната работа без лишување на слободата не може да биде по куса од еден ден нити по долга од две години.

3) Лишување на слободата не може да биде по кусо од три дена нити по долго од пет години.

4) Лишување на слободата со присилна работа не може да биде по кусо од шест месеци нити по долго од дваесет години.

Член 5

1) Губењето политичките и поедините граѓански права се состојат во лишувањето:

- а) на активното и пасивното изборно право;
- б) на правото на завземање изборни функции во друштените организации;
- в) на правото завземање некој државни или макар који јавни служби или званија;
- г) на правото на носење почесни званија и одлики и други јавни почести;
- д) на родителските права;
- е) на правото на пензија и помоќ од социјалното осигурување.

2) Губење правата може да се изрече за сите наведени права заедно или за поедините по негујатив.

3) Казната на губење политичките права, лишување на родителските права, губење правото на пензија и социјално осигурување, забранување на работењето со определната делатност и занает може да се изрече само во случаји изричито предвидени во законите.

4) Губење политичките и поедините граѓански права не може да се изрече на срок по долг од десет години.

5) Ако се губењето на политичките и поедините граѓански права изрече како споредна казна, со казната на лишување на слободата, она трае за сето време на издржување казната на лишување на слободата и онолку време после тоа на колку време е гласела пресудата за губење на тија права.

Член 6

1) Постојано зимање политичките и поедините граѓански права може да се изрече исклучително при осудувањето на смрт.

2) Со казната на присилна работа без лишување на слободата, лишување на слободата и лишување на слободата со присилна работа, можат како споредни временски казни да се изречат истерување од местото на живеењето, губење политичките и поедините граѓански права, губење правото на јавна служба, губење правото на вршење професијата, губење или снизување чинот или звањето, конфискација на имотот и губење држављанството, и тоа ако казната казна е по долга од една година.

Член 7

1) Губење држављанството ќе се изрече само во изричито со законот предвидени случаи. Губење држављанството повлекује со себе забранување на повраќање во земјата за осудениот и за неговата по блиска фамилија која со него не е на виста во странство.

2) Истерување од местото на живеење може да се изрече за во родното место или во некоје друго место како присилно боравање и може да трае од еден месец па највеќе до пет години.

Член 8

Ако судот најде да степенот на опасноста на осудениот неја сака задолжително неговата, изолација или неговото задолжително вршење присилната работа, може да го осуди условно.

Во тија случаји судот решава да пресудата не се извршује ако во теченије на одредениот срок осудениот не изврши ново кривично дело, не помалку тешко од делото за које бил условно осуден. Овој срок не може да биде по мал од една година, ни поголем од три години.

Ако осудениот во рокот на неговата условна казна изврши ново кривично дело не помалку тешко од делото за које бил условно осуден, судот може условно изречената казна да ја придружи частнично или во целост на казната изречена за новото дело или ќе ја примени само казната изречена за новото дело.

Член 9

Губење политичките и поедините граѓански права не може да биде стопено со условната осуда.

Член 10

1) Каде до сега била предвидена или изречена казна на робија или строг затвор, се подразумује под тија казни казна на лишување на слободата со присилна работа.

2) Каде е изречена казна на вечита робија, има да се подразумује казна лишување на слободата со присилна работа во трајање од дваесет години.

3) Во случаји каде е изречена казна со присилна работа, судовите по предходното сослушување на Јавниот обвинител, ќе решат да ли по таја казна има да се подразумује казна лишување на слободата со присилна работа, казна лишување на слободата, или казна на присилна работа без лишување на слободата.

4) Решението за предходниот став ќе го донесе судот који ја изрекот казната во првиот степен, а против решението на тој суд е допуштена жалба на повисокиот суд, чије решение е правоснажно.

5) Во случаји каде е изречена казна на лесна присилна работа, ќе се смета да е изречена казна на присилна работа без лишување на слободата, а во случаји каде е изречена казна на тешка присилна работа, ќе се смета да е изречена казна лишување на слободата со присилна работа.

6) Каде е предвидена или изречена казна на затвор, има да се подразумује казна лишување на слободата без присилна работа.

7) Каде до сега во Законот е предвидена или изречена казна „губење граѓанската чест“ има да се подразумује губење политичките и поедините граѓански права во смисл на овој Закон.

Член 11

До колку во поедините сојузни земји постојат судови за судење злочини и преступења против националната чест, онија изузетно од овој Закон изречујат пресуди по законите на основание на који тија судови се образувани.

Член 12

Овој Закон влегује во сила кога се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

5 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

Секретар,

М. Перуничкић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

437.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија, како времен орган на врховната народна власт во Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доносуде

ЗАКОН

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ШТАМБИЉИ, ПЕЧАТИ И ЖИГОВИ

Член 1

Секој акт на јавната власт мора да носи печат на власта која го издава. На сите печати на сојузните и земските власти и институции во средина мора да биде државен грб, а наоколу испишан називот на власта.

Член 2

Президиумот на сојузната влада ќе пропише форма и големина на штамбиљите, печатите и жиговите и назив на власта за сите сојузни власти и институции.

Член 3

Штамбиљите, печатите и жиговите за сите сојузни власти и институции можат да ги изработујат само за това овластените печаторезци. Овластувањето на печаторезецот го издава сојузното Министерство за внатрешните работи.

Член 4

Сојузните власти и институции одредујат во нарачујачката број на штамбиљите, печатите и жиговите који има да се изработат и после нивното изработување се должни да ги земат од печаторезците односните матрици и да ги чуват при себе.

Член 5

Сите сојузни власти и институции се должни да достават на сојузното Министерство за внатрешни работи отисци на оригиналите на нивните штамбиљи, печати и жигови.

Член 6

Који не овластено изработује штамбиљи, печати и жигови на државните власти и институции, ќе се казни со лишување на слободата до пет години. Во особено тешки случаји, или ако овластениот печаторезец изработује штамбиљи, печати и жигови преку нарачаниот број, кривецот ќе се казни со лишување на слободата со присилна работа до пет години.

Член 7

Казните од членот 6 се надлежни да ги изречујат во првиот степен народните околски судови.

Член 8

Сојузниот Министер за внатрешните работи е овластен да издава задолжителна напатствија за извршување на овој Закон.

Член 9

Овој Закон влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

5 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

Секретар,

М. Перуничкић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

438.

ПРАВИЛНИК**ЗА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПОШТЕНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА СПРОВОДУЕЊЕ ПОШТАТА****Член 1**

На поштенските службеници кога ја спроведуваат поштата на железниците, бродовите и сувоземните патишта им припаѓајат овија дневници:

1) На службениците кои се запослени на работа во амб. пошти:

а) на чиновниците динари 70.— дневно;

б) на чиновничките приправници динари 65.— дневно;

в) на званичниците и служителите динари 60.— дневно.

2) На званичниците и служителите кои спроведуваат директни затвори динари 60.— дневно.

На службениците кои спроведуваат пошта во странство и борават надвор од границата на државата повеќе од 3 сата се увеличуваат дневниците од точката 1) и 2) на овој член за 30%.

Член 2

Време за дневница се смета при амб. пошта од часот на настапување на службата пред почетокот на патувањето па до часот на претстанување на службата по извршеното патување. Тоа време го пропишува надлежната дирекција според реалната потреба на службата за секоја амб. пошта засебно.

Време за дневницата на службениците кои спроведуваат директни затвори има да се смета на половина саат пред и половина саат по довогѓањето на превозното сретство.

Член 3

За секој полни 24 саата припаѓа цела дневница. За остатокот преку 12 саати припаѓа цела дневница, за остатокот од 12 или помалку саати половина дневница. Ако целото патување трае испод 12 а изнад 3 саати, припаѓа половина дневница. За патувањето на траење испод 3 саата не припаѓа дневница.

Ако службеникот во теченије на истиот ден изврши повеќе патувања, бројот на часовите проведени на патот има да се соберат и дневницата да се смета по одредбите на предниот став.

Член 4

На службениците по членот 1 на овој Правилник не припаѓат никакви надокнади за лично превозување.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила кога се објави во „Службениот лист“ и тогаш престанува да важи Решението бр. 2611 од 8 мај 1945 година.

III бр. 1044

20 јуни 1945 година

Београд

Министер

за пошти, телефони и телефони,

Марушић, с. р.

Министер за финансии,

Ср. Жујовић, с. р.

439.

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ ПРОДАВАЧКА, КУПУЈАЧКА И ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПОЉОДЕЛСКИТЕ ЗЕМЈИШТА, ШУМИ, ПОЉОДЕЛСКИТЕ ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ**

Со обзир на престојекјата аграрна реформа

решаваат:

1) До понатакашна повелба се забранува секоја продавачката, купујачка и задолжување пољоделските земјишта, шуми, пољоделските згради и објекти, кои се навогјат на пољоделските стопанства

без обзир да ли се они сопственост на појединци, институции или часни предпријатија.

2) Кој постапи противно на оваа Решение ќе одговара по Законот за сузбивање недопуштената спекулација и стопанска саботажа.

3) На органите на народната власт се ставува во должност грижа да се оваа Решение сосвем точно извршува.

Каб. бр. 616

4 јули 1945 година

Београд

Министер за внатрешните работи,
Влада Зечевић, с. р.

440.

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПЛАТУЕЊЕ ПЕНЗИЈИТЕ И РЕНТИТЕ ВО ДИНАРИ ДФЈ НА ПОЛЗУВАЧИТЕ НА ИНСТИТУЦИЈИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ НА ПОДРУЧИЈЕТО НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА**

На основании на чл. 1 на Решението за врховното државно надгледување на Министерството за социјална политика на Демократска федеративна Југославија над сите институции за задолжително социјално осигурување, а во врска на Решението на Министерството за финансии на Демократска федеративна Југославија за исплатување помоќ на пензионерите, потпора и инвалидските принадлежности во динари ДФЈ.

решаваат:

1) На подручијето на Босна и Херцеговина, на које е извршено сменувањето на окупациските новчаници за нови динари во времето од 15 до 25 јуни 1945 година, почнувајќи од 1 јули 1945 година, а на подручијето на Хрватска и Словенија, на које е извршено сменувањето на окупациските новчаници за нови динари во времето од 30 јуни до 9 јули 1945 година, почнувајќи од 1 август 1945 година, на ползувачите има да се пресметат нивните пензии и ренти кои примат од институциите за задолжително социјално осигурување на износите, кои ги примале до 6 април 1941 година, со тоа да месечен износ на пензијата или рентата не може да прејде максимум од 2.100.— динари.

2) Пензиите и рентите кои се определени после 6 април 1941 година, има да се пресметат на пензиите и рентите износи, кои заинтересираните лица би ги примале да осигурениот случај е настапил пред 6 април 1941 година.

3) Додека не се реши прашањето на покријка за сите пензиски и ренти исплатувања, исплатувањата има да се вршат од вкупните расположиви сретства на надлежните институции на задолжителното социјално осигурување.

IV бр. 1504

3 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

441.

На основание на чл. 1 на Уредбата за планската расподелба и потрошујачка на стоката од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 32 од 15 мај 1945 година) донесујам

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ ОДНОСНО ПРЕНЕСУЕЊЕ КОНТРОЛИСАНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОД ЕДНО МЕСТО ВО ДРУГО**

Точка 1

Превозувањето односно преносувањето предмети, кои во смисл на чл. 2 на Уредбата за планска расподелба и потрошујачка на стоката подпаѓаат под

режим на планска расподелба и потрошувачка од една федерална единица во друга, се врши на основање на поединичните решенија за расподелба стоката на сојузното Министерство за трговија и снабдување (чл. 6 на Уредбата за планска расподелба и потрошувачка).

Точка 2

Превозуењето односно преносуењето на предметите, који во смисл на чл. 2 на Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката подпаѓаат под режим на планска расподелба и потрошувачка од едно место во друго на подручијето на една федерална единица се врши на основање на поединичните решенија за расподелба стоката на дотичниот земски министер за трговија и снабдување односно подручните му органи који он за ова ги одреди (чл. 6 на Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката).

НОО ОН

Точка 3

Изузетно од предписите на предходната точка 2, а) по доде наведените условија, се позволује превозуењето односно преносуењето на предметите за који е реч на подручијето на цела Демократска федеративна Југославија:

а) во рачниот патнички багаж-животни намирници до 5 кг. тежина, од који до 2 кг. маснотија;

б) во поштенските пакети-животни намирници до 5 кг. тежина, од који до 2 кг. маснотија;

в) во големиот багаж или засебната пошлица-предмети на сопствено стопанство (облекло, обукја, мобела, животни намирници и слично) во случај на селидба или потреба за долго боравење надвор од куќата;

г) стоката од сопствениот дукјан во случај селидба на дукјанот;

д) пољоделските произведенија од сопственото имање во цел на сместување во магацин односно трло или штала надвор од местото во које имањето се навогја;

е) пољоделските произведенија од сопственото имање или семејното имање које се навогја надвор од местото на постојано живеење на дотичното лице, а за потрошувачка во сопственото домаќинство и тоа во количините који се прописани како дозволени за потреба на производителното домаќинство.

Точка 4

За случаји од точката 3 а) на оваа Решение не е потребно никакво одобрување.

Точка 5

За случаји од точката 3 б) на оваа Решение е потребно одобрување на градскиот односно месниот народен одбор надлежен за местото од које се пракја пакетот.

2) Одобруењето ќе се дава месечно еден пат и тоа само за испракјање пакети од страна на производителот на членовите на неговата фамилија (на родителите, синовите и ќерките, директните фнуци и на аз браќа и аз сестри).

Точка 6

1) За случајите од точката 3 в) на оваа Решение е потребно одобрување на месниот односно градскиот народен одбор надлежен за местото на дотогашното постојано живеење на дотичното лице. До колку не е во прашање селидба, одборот ќе одредува колкави количини ќе се одобрујат со обзир на должината на боравењето надвор од куќата. Овој одбор истовремено со издавањето на оваа одобрување ја испракја неговата копија на народниот одбор на местото во које дотичното лице иде.

2) Веднага по пристигнуењето на односната пошлица во местото које е определено одобруењето од предходниот став има во случај на селидба да се предаде, а во случај на времено боравење да се поднесе на преглед на народниот одбор на местото во које дотичното лице стигнало на боравење.

Точка 7

1) За случаите од точката 3 г) на оваа Решение е потребно одобрување на градскиот односно око-

лискиот народен одбор надлежен за дотогашното седиште на дукјанот. Истовремено со издавањето на оваа одобрување одборот ја пракја неговата копија на градскиот односно околискиот народен одбор надлежен за новото седиште на дукјанот.

2) Веднага по пристигнуењето на стоката во определениот место одобруењето од предходниот став има да се предаде на народниот одбор на тоа место.

Точка 8

1) За случајите од точката 3 д) на оваа Решение е потребно одобрување на месниот односно градскиот народен одбор надлежен за местото во које односното полско имање се навогја. Копијата на одобруењето овој одбор веднага ја пракја на народниот одбор на местото во које стоката се преносује.

2) Веднага по пристигнуењето на стоката во определениот место одобруењето од предходниот став има да се предаде на народниот одбор на тоа место.

Точка 9

1) За случајите од точката 3 гј) на оваа Решение е потребно одобрување на месниот односно градскиот народен одбор надлежен за местото во које односното полско имање се навогја. Копијата на одобруењето овој одбор веднага ја пракја на народниот одбор на местото во које стоката се преносује.

2) Веднага по пристигнуењето на стоката во определениот место одобруењето од предходниот став има да се предаде на народниот одбор на тоа место.

3) Под сопствено имање се подразумује, како онова које на дотичното лице припаѓа по правото на сопственост, така и онова које е земено под наем заради обработување. Под семејното имање се подразумује само онова које припаѓа на родителите или на децата на дотичното лице, односно које овија го земале под наем заради обработување.

Точка 10

Изузетците предвидени во точката 3 на оваа Решение се дозволени само во цел на ползување дотичните предмети за сопствена употреба, односно за употреба на сопственото домаќинство или дукјанот.

Точка 11

Лицето које превозује односно преносује стока во смисл на точката 3 б), в), г), д) и гј) на оваа Решение мора при превозуењето односно преносуењето да има при себе прописно одобрување.

Точка 12

Прекршуења прописите на оваа Решение се казнујат по Законот за сузбивање недопуштената спекулација и стопанска саботажа од 23 април 1945 година.

Точка 13

Оваа Решение влегује во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Бр. 3858

5 јули 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

ОДЛИКОВАНИЈА

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а

да се за осведочена храброст покажана во борбата против непријателите на нашите народи одликуват

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Бобетко Мирко, Вујковић Ј. Дамјан, Гиздић Г. Јосип, Демић Борка, Луњић Јела, Јајчанин Љубомир, Јеремић Живомир, Јужнић др. Марјан-Нико, крњаја Бранко, Јакић Стјепан, Маμουла М. Бранко, медић Ј. Јово, Милевац др. Карел-Тине, Милошевић М. Живадин, Равнихар др. Божена-Наташа, Радованац С. Ђуро, Срзић Ш. Никола, Ћетковић др. Слава и Штаје др. Стјелан;

командант на група на одредот Лончар Богдан;
пом. начел. на штабот на корпусот Дејановић Милић;

начелник на штабот на дивизијата Лончарић Јово;
команданти на оригата: Јовановић Ј. Илија, Комбол Станко, Трбовић Душан, и Трговић Ђуро;

политком. бригаде: Јовановић Трајко, Савковић Светислав и Станимировић Милош;

зам. команданта бригаде Вукелић Милан-Јака;

капетани: Алексић Петар, Анчић Милан, Бастиа С. Никола, Валенчић Анте, Видаковић Бошко, Воснић Буде, Поповић Мирко, Вујшевић М. Радомир, Вуковић Сава, Габерц Богомил-Хусо, Гошовић В. Божо, Давидовић Бранко, Ђукић Никола, Јагодић Миливоје, Јахић Иззо, Камникар Стане, Ковачевић Обрен, Малбашић Владо, Маленшек Јанез, Мандић Р. Раденко, Марић В. Љубомир, Миловановић Живан, Милошевић Милорад, Мирчевић Здравко, Нешић Ђорђе, Никитовић Радован, Нусдорфер Алојз, Орадовић Влада-камени, Поповић Б. Славољ, Рогдић Љубомир, Станишић Никола, Станковић Д. Драгољуб, Станковић-Милић Славко, Турић Мирко, Челар Никола, Шупе Ј. Јере и Шуркало Д. Марин;

пом. комесар на бригадата Лазаревић Витомир;

политком на одред Никчевић М. Радомир;

команданти на батаљонот: Волаш Лазо, Стојаковић Милан;

командант диверз. батаљона Цар Стјепан;

поручници: Абрамовић Вјера, Благојевић Милорад, Брајовић Богдан, Бурзановић Милован, Васиљевић Жарко, Војводић Војо, Вучичевић Д. Светозар, Добре Стане-Карло, Држић Драгутин, Дуканац В. Раша, Јовић Петар, Јурковић Никола, Каличанин Тихомир, Кнежевић Бранко, Лесковец Карл, Маричевић Славко, Марковић Милорад, Марчевић И. Јово, Пешикан Ђоко, Презељ Јанко-Стане, Радовић Чедомир, Сабљић Н. Симо, Стојић Л. Драгојло, Стојковић Миладин, Толпа Р. Милош, Фамомир Илија, Ђаловић Марко, Фајфар Јоже Томаж, Шивец Матевж и Шкундрић Драгољуб-Љубан;

политком на чета Никитовић Миливоје;

помоћник политком. на батаљонот Вујачић Радојка;

команданти места: Ковачевић Бранко и Лукач И. Мирко;

командир на чета Тишман Јанко;

потпоручници: Раонић Велимир, Роксандић Милутин и Ђобељић Милован;

заменик на команданта места Десанчић Милан;

заставници: Бранковић Момчило и Вранеш Раде;

старши водник Љумовић Ана;

• водници: Црнчевић Мићан, Ђурђић Душан, Јоксиминовић Владета, Мијатовић Љубомир и Павошевић Павле.

Бр. 211

28 маја 1945 године

Београд

За секретарот,
М. Марковић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

Министерство за надворешни работи

Со Решение на Министерот за надворешни работи бр. 624 и 623 од 26 јуни 1945 година се поставени: Хрњак Љубомир за секретар на Посланството на Демократска федеративна Југославија во Белгија 7 полагајна група; и Габричевић Бранимир за секретар на Посланството на Демократска федеративна Југославија во Ватикан 7 полагајна група.

Министерство за просвета

Со Решение на Министерот за просвета на соевзната влада бр. 1338 од 25 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 11 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према согласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 195 од 18 мај 1945 година, се поставља Бабић Влатка, за начелник на Оделението за школото на Министерството за просвета на савезната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 3 полагајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на соевзната влада бр. 1339 од 25 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 и 11 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према согласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 196 од 18 мај 1945 година, се поставља Радичевић Филип, за шеф на Персоналниот одсек на Општото оделение на Министерството за просвета на савезната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 полагајна група 1 степен.

Со Решение на Министерство за просвета на соевзната влада бр. 1340 од 4 јуни 1945 година а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 11 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према согласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 197 од 18 мај 1945 година, се поставља Стојсављевић др. Богдан, за в. д. началник на Оделението за култура на Министерството за просвета на соевзната влада, во привремено својство, со припадностите на чиновник 4 полагајна група 1 степен.

Со Решение на Министерство за просвета на соевзната влада бр. 1341 од 25 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 3 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према согласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 198 од 18 мај 1945 година, се поставља Тујковић Никола, за шеф на Статистичкиот одсек на Општото оделение на Министерството за просвета на соевзната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 полагајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на соевзната влада бр. 1342 од 5 мај 1945 година, а на осно-

вание чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на советните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према сагласноста на Претседателот на Министерскиот Совет бр. 199 од 18 мај 1945 година, се поставља Жежељ Андрија, за шеф на Отсекот за течаеви и јавни приредбе на Оделението за народно просветуење на Министерството за просвета на советната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на советната влада бр. 1343 од 25 мај 1945 година, а на основании чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на советните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према сагласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 200 од 18 мај 1945 година, се поставља Радуловић Бранко, за шеф на Отсекот за организација Оделенијата за народно просветуење на Министерството за просвета на советната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 положајна група 1 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на советната влада бр. 1344 од 25 мај 1945 година, а на основании чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 и 11 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на советните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према сагласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 201 од 18 мај 1945 година, се поставља Заниновић Вице, за шеф на Отсекот за средни школи на Оделението за шкоство на Министерството за просвета на советната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на советната влада бр. 1336 од 25 мај 1945 година, а на основании чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 11 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на советните министерства и установи од 29 априли 1945 година, а према сагласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 193 од 17 мај 1945 година, се поставља Стојковић Вуко, за начелник на Општо оделение на Министерството за просвета на советната влада, во привремено својство со припадности на чиновник 3 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на советната влада бр. 1345 од 25 мај 1945 година, а на основании чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 10 и 11 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на советните министерства и установи од 20 априли 1945 година, а према сагласноста на Претседателот на Министерскиот совет бр. 202 од 18 мај 1945 година, се поставља Проданов Ристо, за шеф на Отсекот за печат на Оделението за народно просветуење на Министерството

то за просвета на советната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник 4 положајна група 1 степен.

Со Решение на Министерот за просвета на советната влада бр. 1309 од 31 мај 1945 година, а на основании чл. 1 и 3 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, се поставља во Министерството за просвета на советната влада со припадности на чиновник 6 положајна група Алберт Жерјав, наставник на Граѓанската школа во Пожаревац.

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2005 од 25 априли 1945 година, се премештени по потреба на службата во Главна управа за соопштенија при Електро-техничкото референтство: инж. Живојин Пецић, виши советник 4 положајна група 1 степен; инж. Миодраг Наранџић, виши секретар 5 положајна група и Вањик Иван, повереник 6 положајна група, свите из Машинско одељење на Дирекцијата државните железници Београд.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1985 од 27 априли 1945 година, е поставен Ђорђевић С. Радивој, за машиновојта при ложионицата Црвени Крст во привремено својство со припадности на чиновник 9 положајна група 1 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2054 од 26 априли 1945 година, се премештени из Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државни железници Сарајево по молба: Вуксан М. Манујло, соопштителен чиновник 9 положајна група; Аћимовић Л. Данило, званичник 2 категорија 3 група; Радић П. Новица, званичник 2 категорија 3 група; Ђорић Бранко, редовен радник; Пајкановић Ј. Дејан, технички чиновник 9 положајна група; Радовановић С. Милан, чиновник 10 положајна група; Голубовић Ј. Милан, званичник 2 категорија 3 група; Николић Б. Хранило, редовен радник и Марушић М. Душан, званичник 2 категорија 1 група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2059 од 27 априли 1945 година, е поставен Савић М. Витомир, за виши надзорник на пругата при 2 секција за одржување пруга Топчидер во привремено својство со припадности на чиновник 7 положајна група 2 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1966 од 27 априли 1945 година, е поставен Одаковски А. Петар, за контролор при рачуноводството на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство со припадности на чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2062 од 27 априли 1945 година, е поставен Растовић Д. Нико, за советник при икономатот на Дирекцијата на државните железници Нови Сад во привремено својство со припадности на чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1996 од 27 априли 1945 година, е поставен Жикић М. Василије, за соопштителен чиновник при Општо оделение на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство со припадности на чиновник 9 положајна група 1 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1984 од 27 априли 1945 година, е поставен Кујовић В. Александар, за виши контролор при станицата

Доња Ђуприја во привремено својство со принадлежности на чиновник 6 положајна група 3 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2060 од 27 априли 1945 година, е поставена Ракар З. Ружица, за советник при икономатот на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство со принадлежности на чиновник 4 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2032 од 27 априли 1945 година, е поставена Гргић Драгиња, за виши контролор при Градежното одделение на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство со принадлежности на чиновник 6 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2033 од 27 априли 1945 година, е поставена Јојић В. Загорка, за виши контролор при Градежното одделение на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство со принадлежности на чиновник 6 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1998 од 27 априли 1945 година, е поставен за повереник 6 положајна група при ложионицата Београд инж. Јаковљевић Б. Самуило, бивши чиновник 6 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1946 од 29 априли 1945 година, е поставен Тасовац Ј. Димитрије, за виши контролор при станицата Ђуприја во привремено својство со принадлежности на чиновник 6 положајна група 3 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2099 од 28 априли 1945 година, се премешени по молба из Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државните железници Нови Сад: Митровић Ј. Милица, повремени радник в. д. телефонист; Радовић Драгутин, званичник 2 категорија 2 група в. д. возовођа; Стефановић З. Риста, званичник 1 категорија 4 група — кондуктер; Спасић С. Вукадин, званичник 2 категорија 2 група надзорник на скретници; Стојадиновић М. Милосав, званичник 2 категорија 2 група, пописивач на коли; Миловановић М. Сретен, званичник 2 категорија 2 група — пописивач на коли; Бановачки С. Љубинко, званичник 2 категорија 2 група — чувар пруга; Косовац И. Буде, званичник 2 категорија 2 група — чувар пруга; Бановачки Љ. Бошко, раденик-бравар и Костић Н. Мирко, служитељ 2 група — прегледач на коли.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2154 од 30 априли 1945 година, се премештени по потреба на службата во референството на Болесничкиот фонд при Министерството за соопштенија: Павловић Душан, инспектор 5 положајна група; Павић Живорад, контролор 7 положајна група; Пантелић Јелка, дактилограф 8 положајна група; Ибишбеговић Теуфик, пристап 8 положајна група и Микић Драгољуб, званичник 2 категорија 3 група сви из Општог одељење на Дирекцијата државните железници Београд.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2107 од 30 априли 1945 година, е поставен Голдберг Ј. Жак за административен чиновник при рачуноводство на Дирекцијата на државните железници Београд во привремено својство на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2215 од 11 мај 1945 година, е поставен Илић М. Илија,

за скретничар при станици Раља во привремено својство со принадлежности на званичник 2 категорија 2 група 1 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 1858 од 11 мај 1945 година, е отпуштен из службата како штетен по иста Јерончић Јосиф, официјал 8 положајна група на Комерцијалното одделение на Дирекцијата државните железници Београд, што е за време на окупацијата сарајивал со окупаторот, дружил се и водил трговачки работи со нив.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2214 од 11 мај 1945 година, се премештени по молба из Дирекцијата на државните железници Београд за Дирекцијата на државните железници Сарајево: Кулиџан М. Саво, редовен радник в. д. возовођа станица Краљево; Париповић М. Јован, редовен радник в. д. кондуктер станица Чачак; Арсеновић С. Даринка, повремени радник в. д. административен чиновник станица Смедерево; Крајишник Н. Маринко, редовен радник в. д. бравар радионица Смедерево; Магазин С. Павле, служитељ 2 група в. д. ложаж ложионица Ужице; Станојевић М. Живорад, редовен радник в. д. чувар на прелазот 13 секција за одржување пруга Крушевац; Куртовић Ј. Мирко, званичник 2 категорија 3 група чувар пруга 11 секција за одржување пруга Чачак и Глишевић П. Љубомир, пом. официјал X положајна група економат Дирекцијата на државните железници Београд.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2226 од 12 мај 1945 година, се премештени по молба из Дирекцијата на државните железници Београд за Дирекцијата на државните железници Сарајево: Јокановић В. Војислав, помошен техничар 10 положајна група ложионица Црвени Крст; Џабић Ђ. Љубиша, редовен радник в. д. руковојат станица Београд; Симић Ј. Данило, званичник 2 категорија 3 положајна група в. д. кондуктер станица Београд; Митровић Д. Јован, служитељ 1 група в. д. помошен ложаж ложионица Краљево; Паликућа А. Добросав, чиновник 8 положајна група благајник 11 секција за одржување пруга Чачак; Кекић Ђ. Милан, надзорник пруга 9 положајна група 1 секција за одржување пруга Београд; Гаврић М. Јован, инспектор 5 положајна група соопштителни контролор Ужице; Гаврић Ј. Борика, повремени радник в. д. административен чиновник станице Ужице; Секулић Јефто, соопштителни чиновник 8 положајна група в. д. распореден чиновник станице Краљево; и Радовановић С. Радосав, редовен радник в. д. пословођа радионица Краљево.

Со решение на министерот за соопштенија бр. 2138 од 3 мај 1945 година е поставена Живковић-Атанацковић Стевка, за административен чиновник при станица Ниш во привремено својство со принадлежности на чиновник 8 положајна група 1 периодска повишица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2232 од 12 мај 1945 година, се премештени из Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државните железници Нови Сад: Хибловић Божида, званичник 1 категорија 4 група в. д. надзорник на телеграф X срез Мала Крсна и Синђелић Миодраг, помошен надзорник на телеграф 10 положајна група 1 телефонски срез, оба по потреба служе и Раданчевић Велимир, надзорник на сигнали 8 положајна група 2 срез за Паланка.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2246 од 12 мај 1945 година премештена е по потреба на службата Валентић Славка, главен архивар 7 положајна група на Општо одељење на Дирекцијата на

државните железници Београд во Општо одељење на Министерството за соопштенија.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2201 од 11 мај 1945 година е поставен инж. Крајиновић П. Драгиша за пристав при ложионицата Београд во привремено својство со принадлежности на чиновник 8 положајна група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2130 од 14 мај 1945 година, е поставен Марковић М. Александар, за подманипулант при станицата Краљево во привремено својство со принадлежности на званичник 2 категорија 1 група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2253 од 14 мај 1945 година, е поставен Миросавић М. Тикомир за кочничар при станицата Београд во привремено својство со принадлежности на званичник 2 категорија 3 група.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2260 од 15 мај 1945 година се преместени по молба из Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државните железници Сарајево: Петровијевић А. Милан, соопштителен чиновник 9 положајна група шеф станица Водањ; Вуковић Р. Војислав, дневничар в. д. телеграфист станица Паланка; Боровац Душан, повремени радник в. д. машински бравар радионица Кијево; Христифор М. Љубомир, виши пословођа 6 положајна група ложионица Београд; Радовић Василије, повремени радник 12 секција за одржување пруга Ужице; Ђорић Ђорђе, званичник 2 категорија 3 група десетар 12 секција за одржување пруга Ужице; Видовић Сава, редовен радник в. д. десетар пруге Х секција за одржување пруга Ваљево.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2140 од 3 мај 1945 година, е отпуштен из служба како штетен по иста Бугарин Огњеслав, контролор 7 положајна група станица Грделица.

Со Решение на Министерот за соопштенија бр. 2291 од 16 мај 1945 година, е премештен по потреба на службата Бајић Ђ. Бранко, дневничар в. д. чиновнички приправник на Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државните железници Сарајево.

Со Решение на директорот на Дирекцијата на државните железници бр. 11327 од 15 мај 1945 година е поставена Спасојевић Милена за повремени работник при сметководство на Дирекцијата на државните железници Београд.

Со Решение на директорот на Дирекцијата на државните железници Београд бр. 17045 од 16 мај 1945 година се премештени по потреби на службата: Ђорђевић К. Богосав, прометник 8 положајна група шеф станица Пирот во Комерцијално одељење на Дирекцијата државните железници Београд; Миљковић Урош, контролор 7 положајна група шеф станица Цариброд за шефа станица Пирот; Сефуљски Михаило, виши прометник 7 положајна група станица Цариброд за шеф иста станица и Андрић Реља, помоћни телеграфист Х положајна група станица Ђупија за телеграфист станица Младеновац; по молба Митровић М. Коста, помоћни прометник Х положајна група станица Краљево за отпражник на возови во станица Паланка.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Со Решение на Помоќникот на Министерот за народно здравје Пов.бр. 141 од 24 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевните министерства и установи и овлаштитието на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година и решението на Министерот за народно здравје на Србија бр. 27 од 18 мај 1945 година се превзема во служба на Министерството за народно здравје на соевната влада Вера Б. Шаренац, званичник-дневничар дечја неговатељница на Домот на материнското удружение во Београд, во својство званичник-дневничар дечја неговатељница, со укупни месечни принадлежности од Дин. 2.500.— сходно чл. 3 точ. 6 на поменутата Уредба, со тоа да се распоредуе и доделуе на работа во Одељење за заштита на мајки и деца.

Со Решение на Помоќникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 126 од 21 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулирање принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевните министерства и установи и овлаштитието на Министерот за народно здравје на Демократска федеративна Југославија бр. 1561 од 21 марта 1945 година, се поставља Јовановић Борислава, за надничар-дечја неговатељница при Одељењето за заштита мајки и деца на Министерството за народно здравје, со укупни месечни принадлежности од Дин. 2.300.— сходно чл. 3 тач. 6 поменута Уредба.

Со Решение на Министерот за народно здравје Пов. бр. 175 од 29 мај 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и Уредбата за регулирање принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останите јавни службеници на соевните министерства и установи од 2 априли 1945 година, се поставља мр. фр. Селма Л. Деренчин при Одељењето за епидемиологија на Министерството за народно здравје, со право на принадлежности на чиновник 5 положајна група 2 периодска повишица.

СОДРЖАНИЕ :

Страна

- | | |
|--|-----|
| 436. Закон за врсти на казните — — — — — | 417 |
| 437. Закон за израда на штампилџи, печати и жигови — — — — — | 418 |
| 438. Правилник за дневниците на поштанските службеници за спроведување на поштата | 419 |
| 439. Решение за забрана на продавачка, куповина и задолжување на пољопривредни земљишта, шуми, пољопривредни згради и објекти — — — — — | 419 |
| 440. Решение за исплата пензии и ренти во динари ДФЈ на корисници на установите за обавезно социјално осигурање на подручјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија — — — — — | 419 |
| 441. Решение за превоз односно пренос на контролирани предмети од едно место до друго — — — — — | 419 |